



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И
КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО



iLearn

- При уредување на курсот може да се променат името на курсот, категоријата, почетокот и крајот на курсот и слично
- Исто така може да се менува и изгледот на курсот

Уредување на курсот

Уредување на курсот

1. За да го уредите курсот
кликнете на иконата со
запчаник
2. На дополнителното мени
кликнете **Edit Settings**

The screenshot shows the iLearn interface for course administration. At the top, there is a navigation bar with 'iLearn', 'Course search', and 'English (en)'. The user's name 'Stefan Marincheski' is visible in the top right. The main content area is titled 'Администрирање на ИТ системи' and includes a breadcrumb trail: 'Home / My courses / Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / АНИС-2020/2021/Л'. A red circle labeled '1' highlights a gear icon in the top right corner of the main content area. A red box labeled '2' highlights the 'Edit settings' option in a dropdown menu that appears when the gear icon is clicked. Other options in the menu include 'Course completion', 'Filters', 'Gradebook setup', 'Backup', 'Restore', 'Import', 'Reset', and 'More...'. Below the main content area, there is a section for 'Соопшенија' (Messages) and a 'Topic 1' section with two items: 'Прашалник за домашна задача' (Assignment question) and 'Домашна задача' (Assignment), both with checkboxes.

Уредување на курсот

Поставки на курсот

- Во делот **Edit course settings** можете да ги промените опциите:
 - **Course full name** – името на курсот
 - **Course short name** – кратко име на курсот (ова име мора да биде уникатно во системот)
 - **Course category** – поткатегорија каде што ќе се наоѓа курсот
 - **Course visibility** – видливост на курсот за студенти (доколку го поставите на Hide, студентите нема да можат да го отворат курсот)
 - **Course start/end date** – почеток и крај на курсот
 - **Course ID number** – ИД број на курсот, ова подесување оставете го празно

Edit course settings ▼ Collapse all

▼ General

Course full name ⓘ ⓘ Administiranje na IT sistemi

Course short name ⓘ ⓘ AnIs-2020/2021/L

Course category ⓘ × Летен Семестар 2020/21

Search ▼

Course visibility ⓘ Show ▾

Course start date ⓘ 9 ▾ June ▾ 2021 ▾ 00 ▾ 00 ▾ 📅



Course end date ⓘ 12 ▾ September ▾ 2021 ▾ 17 ▾ 32 ▾ 📅 Enable

Course ID number ⓘ

Уредување на курсот

Опис на курсот

- Во делот **Description** можете да ги промените опциите:
 - **Course summary** – опис на курсот кој ќе се појави во соодветната поткатегорија
 - **Course image** – слика на курсот
- На втората слика е покажано како би изгледал предметот доколку се пополнат овие полиња




Уредување на курсот

Формат на курсот

- Во делот **Course format** можете да ги промените опциите:
 - **Format** – формат за приказ на курсот, опции за избор се:
 - **Topics format** – формат според теми (најчесто користена опција)
 - **Weekly format** – формат според недели
 - **Social format** – формат ориентиран околу еден главен форум
 - **Single activity format** – формат во кој има само една активност
 - **Hidden sections** – како скриените секции да им се прикажуваат на студентите
 - **Course layout** – дали курсот да биде на една страница или да се раздели на повеќе

Откако ќе завршите со уредување кликнете **Save and display**




The screenshot shows the iLearn interface for editing a course. The top navigation bar includes 'iLearn', 'Course search', 'English (en)', and a user profile for 'Stefan Marinceski'. The main content area is titled 'Course format' and contains three settings:

- Format:** A dropdown menu set to 'Topics format'.
- Hidden sections:** A dropdown menu set to 'Hidden sections are shown in collapsed form'.
- Course layout:** A dropdown menu set to 'Show all sections on one page'.

Below these settings are several expandable sections: 'Appearance', 'Files and uploads', 'Completion tracking', 'Groups', 'Role renaming', and 'Tags'. At the bottom right, there are two buttons: 'Save and display' (highlighted in red) and 'Cancel'.

Приказ на формат на курсот – Topics format

- Овој формат е најчесто користен формат на курсеви
- Курсот е организиран на теми/секции кои професорот може да ги именува различно:
 - Предавања/Лабораториски и/Резултати...
 - Тема1/Тема2
- Секоја тема може да има различни активности, ресурси или материјали.



Администрирање на ИТ системи

Home / My courses / Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Летен Семестар 2020/21 / АИС-2020/2021/Л

Turn editing on

Соопштениеја
Announcements

Topic 1

Прашалник за домашна задача
Домашна задача

Topic 2

Topic 3


Topic 4

Topic 5

Topic 6

Приказ на формат на курсот – Weekly format


- Во овој формат, курсот е организиран по недели и секој дел има наслов со датум.
- Секоја недела може да има различни активности, ресурси или материјали.
- **ЗАБЕЛЕШКА:** Проверете дали датумот на почнување на овој курс е точен, доколку не го одберете точниот датум, неделите можно е да започнуваат од погрешен датум.



The screenshot displays a course page titled "Тест предмет" (Test subject). The breadcrumb trail indicates the location: Home / My courses / Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Летен Семестар 2019/20 / test-predmet-finki. A "Turn editing on" button is visible in the top right corner. Below the breadcrumb, there are sections for "Announcements" and "Social forum". The main content area is titled "24 August - 30 August" and contains a list of activities, each with a checkbox on the right side. A "Hidden from students" label is present above the list. The activities include: "Прв колоквиум", "Втор колоквиум", "Линк до УКИМ", "Предавање еден", "FINKI - iLearn - Professors", "Предавање два", "Колоквиуми", "Лабораториска вежба 1", "Прашалник", "Предавање 4", "Feedback", "Прашалник", and "Предавање 4".

Приказ на формат на курсот – Social forum

- Овој формат не се користи за стандарден курс и може да претставува курс за информативни содржини
- Во овој формат, курсот е ориентиран на еден главен форум кој се појавува на почетната страница. Доколку го одберете овој приказ можете да ограничите колку дискусии би сакале да ви се прикажат на курсот (во полето Number of discussions кај уредувањето на курсот, внесете бројка колку дискусии сакате да ви се прикажат на курсот).



Приказ на формат на курсот – Single activity format

- Во овој формат, курсот има само една активност која студентите треба да ја завршат.
- Обично се користи за готови содржини изработени во SCORM или H5P

Тест предмет

Home / My courses / Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Летен Семестар 2019/20 / test-predmet-finki

Search forums

Announcements

General news and announcements

Add a new topic

Discussion	Started by	Last post ↓	Replies
☆ Резултати од испит	Stefan Marincheski 2 Sep 2021	Stefan Marincheski 2 Sep 2021	0
☆ Резултати од колоквиум	Stefan Marincheski 2 Sep 2021	Stefan Marincheski 2 Sep 2021	0
☆ Резултати за колоквиум	Stefan Marincheski 2 Sep 2021	Stefan Marincheski 2 Sep 2021	1

Jump to...

Прв колоквиум (hidden)